

ИЗВЕСТУВАЊЕ ЗА СКЛУЧЕН ДОГОВОР ЗА ЈАВНА НАБАВКА

Број на огласот за кој се однесува известувањето: **16/2015**

ДЕЛ I: ДОГОВОРЕН ОРГАН

I.1) Податоци за договорниот орган

I.1.1) Назив на договорниот орган: **Министерство за животна средина и просторно планирање**

I.1.2) Адреса: **бул. Гоце Делчев бб Зграда на МРТВ**

I.1.3) Град и поштенски код: **Скопје 1000**

I.1.4) Интернет адреса: **www.moepp.gov.mk**

I.1.5) Лице за контакт: **Бурбуке Хаџијаха** Адреса на е-пошта: **burbuqe.haxhijaha@gmail.com** Телефон/Факс: **02/3251- 456/02 3220 165**

I.2) Категорија на договорен орган, негова главна активност или дејност:

Државни органи - Животна средина

ДЕЛ II: ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРОТ ЗА ЈАВНА НАБАВКА

II.1) Предмет на договорот за јавна набавка:

НАБАВКА НА ДЕЛОВИ И СЕРВИСИРАЊЕ НА ПУМПНИТЕ АГРЕГАТИ НА БУНАРИ ЃАВАТО, ПРЕПУМПНА СТАНИЦА БОГДАНЦИ И ЗА ХИДРОСИСТЕМОТ ДОЈРАНСКО ЕЗЕРО

II.2) Вид на договорот за јавна набавка: **Стоки - Купување**

Место на испорака на стоките или извршување на услугите, или локација на извршување на работите:

Носителот на набавката е должен испораката на стоката, демонтирањето, монтирањето, сервисирањето и пуштање на работа да ја врши на следнава локација: **Дојранско езеро - Бунарите се наоѓаат помеѓу Гевгелија и Богданци – Ѓавато Поле.**

II.3) Дали договорот е од опфатените дејности (секторски договор):

II.4) Дали постапката ќе ја спроведе Централно тело: **Не**

II.5) Групна набавка: **Не**

II.6) Подетален опис на предметот на договорот за јавна набавка:

Подетален опис на предметот на договорот за јавна набавка е даден во техничките спецификации од тендерската документација.

II.7) Референтна номенклатура за доделување на договор за јавна набавка (ОПЈН):

Основен предмет на јавната набавка-Главен поимник: **42124000-4**

II.8) Дали предметот на набавката е делив: **Не**

II.9)Рамковна спогодба:**Не**

II.10)Времетраење на договорот:

Период во месеци: 12

ДЕЛ III:ПОСТАПКА

III.1)Вид на постапка:**Отворена постапка**

III.2)Меѓународна објава:**Не**

III.3)Критериум за доделување на договор за јавна набавка:**Најниска цена**

III.4)Дали постапката за доделување на договор за јавна набавка била реализирана со користење на електронски средства?**Не**

III.5)Дали била користена електронска аукција?**Да**

ДЕЛ IV:СКЛУЧУВАЊЕ НА ДОГОВОР ИЛИ РАМКОВНА СПОГОДБА

IV.1)Услови под кои е склучен договорот или рамковната спогодба

IV.1.1)Датум на склучување на договор или рамковна спогодба:**20.01.2016**

IV.1.2)Број на добиени понуди:**3**

Највисока добиена понуда:**3315000,00 ден.**Најниска добиена понуда:**2944488,00 ден.**

IV.2)Информации за носителот на набавката со кој е склучен договорот

Име на носителот на набавката:**Друштво за трговија на големо со метална стока ПРОТИМ ДОО Скопје**

Адреса на носителот на набавката:**Дебарца 55**

Град или населено место:**Скопје**Држава:**Македонија**

IV.3)Информации за вредноста на договорот

IV.3.1)Проценета вредност на договорот или рамковната спогодба:**3050848 ден.**

IV.3.2)Вредност на склучениот договор со вклучен ДДВ:**2536537 ден.**

IV.5)Датум на доставување до Биро за јавни набавки:**20.01.2016**